

БАНСКО - ЗИМА 2019 год !!!

Пакети со вклучен превоз и СПА

1. Хотел ORPHEY 4* (локација – центар на Банско , до градскиот парк)

ТЕРМИН	БРОЈ НА НОЌЕВАЊА	ЦЕНА ПО ЛИЦЕ
02 -04.01.2019 г.	2	3500 ден.
04 -07.01.2019 г.	3	5800 ден.
07 -10.01.2019 г.	3	5600 ден.
10 -13.01.2019 г.	3	5800 ден.
13 -17.01.2019 г.	4	6700 ден.
17 -20.01.2019 г.	3	6100 ден.
24 -27.01.2019 г.	3	5500 ден.
27 -29.01.2019 г. *	2	3350 ден.
29 -01.02.2019 г. *	3	4450 ден.
01 -03.02.2019 г.	2	3950 ден.
08 -10.02.2019 г.	2	3950 ден.
10 -12.02.2019 г. *	2	3350 ден.
12 -15.02.2019 г. *	3	4500 ден.
15 -17.02.2019 г.	2	3950 ден.
17 -19.02.2019 г. *	2	3250 ден.
19 -22.02.2019 г. *	3	4400 ден.
22 -24.02.2019 г.	2	3850 ден.
24 -26.02.2019 г. *	2	3200 ден.
26 -01.03.2019 г. *	3	4300 ден.

- Може да се спојат било кои два последователни термини ,со одбивање на 1000 денари од вкупната цена на двата термина заедно.
- Термините означени со * - вклучуваат и една вечер забава со жива музика .
- Деца од 0 – 4.99 год. плаќаат 1500 денари доколку користат седиште
- Деца од 5 – 11.99 год. користат седиште и плаќаат :
- 2600 денари за термините со 2 ноќевања
- 3400 денари за термините со 3 ноќевања
- 3900 денари за термините со 4 ноќевања

<https://orphey.com/gallery/>

2. Хотел EMERALD HOTEL & SPA 4*

(локација – спроти хотел Кемпински, 150 метри до почетната станица на кабинковиот лифт)

Вклучено во секој пакет :

- Автобуски превоз на релација Скопје – Куманово – Крива Паланка– Банско и обратно. Поаѓање во 07 часот од Дрводекор , враќање од Банско во 14 часот по локално време пред хотелот.
- Соодветен број на ноќевање согласно избраниот термин на база полупансион (појадок и вечера – шведска маса), за време на вечерата – вклучени пијалоци .
- Неограничено користење на СПА центарот на хотелот (базен , финска сауна , био сауна , парна бања , џакузи , релакс зона, фитнес)

ТЕРМИН	БРОЈ НА НОЌЕВАЊА	ЦЕНА ПО ЛИЦЕ
07 -10.01.2019 г.	3	5900 ден.
09 -13.01.2019 г.	4	6900 ден.
10 -13.01.2019 г.	3	5900 ден.
13 -17.01.2019 г.	4	6900 ден.
17 -20.01.2019 г.	3	6100 ден.

- Може да се спојат било кои два последователни термини ,со одбивање на 1000 денари од вкупната цена на двата термина заедно.
- Деца од 0 – 1.99 год. плаќаат 1300 денари доколку користат седиште
- Деца од 2 – 11.99 год. користат седиште и плаќаат :
- 3400 денари за термините со 3 ноќевања
- 3900 денари за термините со 4 ноќевања

Вклучено во секој пакет :

- Автобуски превоз на релација Скопје – Куманово – Крива Паланка– Банско и обратно. Поаѓање во 07 часот од Дрводекор , враќање од Банско во 14 часот по локално време пред хотелот.
- Соодветен број на ноќевање согласно избраниот термин на база полупансион
- (појадок и вечера – шведска маса)
- Неограничено користење на СПА центарот на хотелот (базен , финска сауна , био сауна , парна бања , џакузи , лакониум , релакс зона, фитнес)
- Бесплатен Wi –Fi во рамките на целиот хотел , бесплатен паркинг
- Детско катче

<https://emerald-spahotel.com/gallery/>